



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр.08-4

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од страна на Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустирилор 3, Онести, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county, Romania), преку Јасмина Илиева Јовановиќ, адвокат од Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска од Скопје, на седница одржана на ден 11.02.2019 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која друштвото Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустирилор 3, Онести, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county, Romania) врз основа на Договорот за продажба на средства од 17-ти октомври 2017 година ќе стекне контрола над Пакети на средства 1-5 и делумно Пакет на средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА (Oltchim S.A.), акционерско друштво, кое моментално е во стечај, со регистрирано седиште на Улица Узинеи, Рамнику-Валчеа, Валчеа Округ, Романија (1 Uzinei Street, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea county, Romania), **не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 27.12.2018 година, друштвото Чимкомплес С.А. Борзести (Chimcomplex S.A. Borzești), акционерско друштво со регистрирано седиште на Улица Индустирилор 3, Онести, Бакау Округ, Романија (3 Industriilor Street, Onești, Bacău county, Romania), согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација (бр. 08-94) според кое Чимкомплес С.А. Борзести Романија врз основа на Договорот за продажба на средства од 17-ти октомври 2017 година ќе стекне контрола над Пакети на средства 1-5 и делумно Пакет на средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА (Oltchim S.A.), акционерско друштво, кое моментално е во стечај, со регистрирано седиште на Улица Узинеи, Рамнику-Валчеа, Валчеа Округ, Романија (1 Uzinei Street, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea county, Romania).



На 09.01.2019 и на 11.01.2019 година Чимкомплес С.А. Борзести Романија до Комисијата достави дополнителни појаснувања на известувањето за концентрација.

Со допис 08-4 од 11.01.2019 година Комисијата побара од Чимкомплес С.А. Борзести Романија да достави дополнување на известувањето за концентрација.

На 22.01.2019, на 25.01.2019 и на 28.01.2019 година Чимкомплес С.А. Борзести Романија до Комисијата достави дополнување на известувањето за концентрација.

На ден 04.02.2019 година, Комисијата на Чимкомплес С.А. Борзести Романија му издаде потврда за целосност на известувањето.

Комисијата започна со испитување на известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во известувањето за концентрација, дополнувањето и прилозите кон истите го утврди следното:

Согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот, концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие.

Во конкретниот случај со стекнување на контрола над Пакети на средства 1-5 и делумно Пакет на средства 7 кои припаѓаат на Олтчим СА (Oltchim S.A.), акционерско друштво, Романија од страна на Чимкомплес С.А. Борзести Романија настанува концентрација во смисла на наведениот член 12 од Законот.

Учесниците во концентрацијата се присутни во Република Македонија преку продажба на своите производи и немаат регистрирано свои поврзани субјекти во Република Македонија.

Дополнително, согласно член 14 став (1) точка 2) од Законот известување за концентрација до Комисијата се поднесува, ако заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата.

Во конкретниот случај имајќи ги во предвид податоците и документите доставени со известувањето Комисијата утврди дека заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија не го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј 54 (6^{ти} кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, односно вкупниот заеднички приход на сите учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија во 2017 година изнесува xxx¹ евра.

Согласно член 14 став (1) точка 3) од Законот известување за концентрација до Комисијата се поднесува доколку пазарниот удел на еден од учесниците изнесува повеќе од 40% или вкупниот пазарен удел на учесниците во концентрацијата на пазарот изнесува повеќе од 60% во годината што и претходи на концентрацијата.

Подносителот на известувањето наведува дека при оценка на концентрацијата за релевантниот пазар на стоки – пазар на каустична сода во цврста состојба релевантниот географски пазар се дефинира како европски, но сепак наведува дека доколку истиот Комисијата би го дефинирала како национален (територијата на Република Македонија) тогаш пазарниот удел кој го остварил Олтчим СА Романија со продажба на наведениот производ во Република Македонија во 2017 година надминува 40% без разлика дали како основ за пресметка на пазарниот удел се земаат количините или вредноста на продадените производи.

Комисијата ги разгледа податоците доставени во известувањето за концентрацијата и за оценка на предметната концентрација релевантниот пазар на стоки – пазар на каустична сода во цврста состојба релевантниот географски пазар го дефинира како европски.

Оттука Комисијата утврди дека предметната концентрација не потпаѓа под одредбите на Законот бидејќи не исполнува ниту еден од условите утврдени во член 14 став (1) од Законот.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Д-р Владимир Наумовски

¹ Податоците претставуваат деловна тајна